

Врз основа на член 17 став (2) од Закон за младинско учество и младински политики („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/2020) и член 38-г од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/2010, 8/2014, 2/2018, 3/2019 и 08/2021), Иницијативниот одбор во соработка со Општина Крива Паланка распишува

Јавен повик

За членство во локално собрание на млади

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Иницијативниот одбор при Општина Крива Паланка распишува Јавен повик за членство во Локално собрание на млади на Општина Крива Паланка. Иницијативниот одбор се формира само за оддржување на конститутивната седница на Локалното собрание на млади. Иницијативниот одбор иницира и заседава со конститутивна седница на Локалното собрание на млади заедно со одговорното лице на Општина Крива Паланка. Со конститутивното собрание претседава најстариот член на иницијативниот одбор кој доаѓа од редот на младинските организации.

2. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК

На Јавниот повик право на учество имаат претставници на: младински организации, организации на млади, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување кои се активни на територијата на Општина Крива Паланка.

Критериуми кои треба да ги исполнуваат младите лица кои имаат желба и интерес да се вклучат во иницијативниот одбор:

- **Да се жители на Општина Крива Паланка;**
- **Да бидат на возраст од 15-29 години;**
- **Да се креативни и поседуваат искуство во областа: работа со млади и младински организации.**

3. НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

Аплицирањето по однос на јавниот повик се врши електронски на следната емаил адреса: orkp@krivapalanka.gov.mk или во печатена форма во архивата на Општина Крива Паланка (ул.„Св.Јоаким Осоговски“ бр.175) со ознака Апликација за членство во Локалното собрание на млади на Советот на млади на Општина Крива Паланка.

Апликантите задолжително треба да ги достават следните документи:

- **Мотивационо писмо;**
- **Кратка биографија CV (во која задолжително ќе бидат наведени активностите во областа: работа со млади и младински организации);**
- **Писмени предлози за номинација на делегат и заменик делегат поднесени од младинска организација;**
- **Портфолио за работа на организацијата/групата/здружението .**

Нема да бидат разгледувани пријавите доставени по истекот на рокот на Јавниот повик.

Материјалите доставени со пријавите на Јавниот повик не се враќаат.

Јавниот повик трае 7 дена од денот на објавувањето.

Поднесените апликации ќе ги разгледа Иницијативниот одбор и ќе ја утврди валидноста и прифатливоста на поднесената документација.

Резултатите од Јавниот повик ќе бидат објавени на веб страната на Општина Крива Паланка (www.krivapalanka.gov.mk).

5. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Дополнителни информации во врска со Јавниот повик може да се добијат на тел.031/375-035

ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР,

Ангела Крстевски-КУЗ Карпош Крива Паланка

Кристијан Стефановски-Пингпонкарски клуб Крива Паланка

Стефан Стојановски-ЗПСК Руен Крива Паланка